

Овој проспект можете да го погледнете и на интернет страната на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје – www.kbprvo.com.mk



И ДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

ИНФОРМАТИВЕН ПРОСПЕКТ ЗА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ

Управен од КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ состојба на 31.12.2015

I. ВОВЕД

1. Назив и седиште на Друштвото и фондот со кој управува:

Назив на Друштвото: КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје – скратен назив: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.

Седиште на Друштвото: Седиштето на Друштвото е на адреса: Бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, Република Македонија

Назив на Фондот: КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

Седиште на Фондот: Седиштето на Фондот е на адреса: Бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, Република Македонија

Правна рамка на Фондот: Отворен задолжителен пензиски фонд

Датум на основање на пензискиот фонд: 31.08.2005 година

Контакт телефон: 02 32 43 777

2. Име и презиме на членови на Управен одбор на Друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд:

- Г-дин Јанко Тренкоски, Претседател на Управен одбор

- Г-дин Филип Николоски, Член на Управен одбор

3. Име и презиме на членови на Надзорен одбор на Друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд:

- Г-ѓа Аленка Жнидаршич Краџ, Претседател на Надзорен одбор,

- Г-ѓа Милица Георгиева, член на Надзорниот одбор

- Г-дин Јанез Краџ, член на Надзорниот одбор и

- Г-дин Сашо Арсов, Независен член на Надзорниот одбор

4. Име, презиме и адреси на акционерите на Друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд и нивното учество во основната главнина на Друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд:

1. Skupina Prva, zavarovalniski holding d.d. Ljubljana (Prva group, Insurance holding company, plc. Ljubljana)

Седиште: Америшка улица 8, 1000 Љубљана, Република Словенија

Учество во основната главнина: 51%

2. Комерцијална банка АД Скопје

Седиште: Ул. Орце Николов бр.3, 1000 Скопје, Република Македонија

Учество во основната главнина: 49%

Основната главнина на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје изнесува 1,8 милиони Евра.

5. Назив и седиште на чувар на имот и податоци за промени на чуварот на имот направени во 2015 година и причини за извршените промени:

Назив и седиште на чувар на имот: НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Седиштето на Чуварот на имот е на адреса: Ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје, Република Македонија

6. Податоци за ревизорот на задолжителниот пензиски фонд и друштвото:

Надворешен ревизор на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје: КПМГ Македонија д.о.о.; седиштето на надворешниот ревизор е на адреса: ул. Филип Втори Македонски бр.3, Сораџиа Центар 7ми кат, 1000 Скопје, Република Македонија

7. Супервизор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС

Седиштето на Супервизорот е на адреса: Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, Република Македонија. Контакт телефони: 02 3224 229, 02 3217 573, 02 3166 452

II. СТРУКТУРА НА РЕФОРМИРАНИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ:

Реформираниот пензиски систем се темели на 3 столба:

ПРВ СТОЛБ – Задолжително пензиско и инвалидско осигурување - Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија (ФПИОМ);
ВТОР СТОЛБ – Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување. КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје се дел од вториот пензиски столб во Република Македонија;
ТРЕТ СТОЛБ – Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

III. ИНВЕСТИРАЊЕ

8. Основни принципи на инвестирањето за периодот 1.1.2015 – 31.12.2015 година и самоограничувања при инвестирањето освен ограничувања утврдени со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

а) Задолжителен пензиски фонд:

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје представува отворен инвестиционен фонд.

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје го сочинуваат придонесите и средствата на членовите, средствата на пензионираните членови и приносите од инвестираните придонеси и средства, намалени за надоместоците што се наплаќуваат од задолжителниот пензиски фонд.

Друштвото на крајот на јуни и декември секоја година, го утврдува приносот во номинален и реален износ за претходните 84 месеци, а потоа се конвертира во еквивалентна годишна стапка на принос, изразена како процент, со две децимални места.

Приносот на задолжителниот пензиски фонд во номинален износ е еднаков на промената на вредноста на сметководствената единица на последниот датум на проценка во пресметковниот период во однос на вредноста на сметководствената единица на последниот ден од месецот кој претходи на првиот месец во пресметковниот период

Приносот на задолжителниот пензиски фонд во номинален износ се пресметува со користење на следната формула:

*R*_{ном} =

(

−
S

E

t

S

E

o

)

365
t

−
1

{\displaystyle \left({\frac {-SE_{t}}{SE_{o}}}\right)^{\frac {365}{t}}-1}

каде

Rном е стапка на принос во номинален износ за пресметковниот период,

SEt е вредноста на сметководствената единица на последниот ден на пресметковниот период,

SEo е вредноста на сметководствената единица на последниот ден од месецот кој претходи на првиот месец во пресметковниот период,

t е број на денови во пресметковниот период.

Приносот на задолжителниот пензиски фонд во реален износ се пресметува врз основа на приносот во номинален износ и нивото на трошоци на живот во истиот период за кој се пресметува приносот, објавени од Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Приносот на задолжителниот пензиски фонд во реален износ се пресметува со користење на следната формула:

*R*_{реал} =

1
+

R

ном

(

∏

t

(
1
+

i

t

100

)

)

365
t

−
1

{\displaystyle {\frac {1+R_{ном}}{\left(\prod _{t}\left(1+{\frac {i}{100}}\right)\right)^{\frac {365}{t}}}}-1}

каде

Rreal е стапка на принос во реален износ за пресметковниот период,

Rном е стапка на принос во номинален износ за пресметковниот период,

t – е бројот на денови во пресметковниот период

ik – индекс на трошоците на живот, објавен од Државниот завод за статистика на Република Македонија , на крајот на јуни односно декември во секоја година во однос на јуни или декември во претходната година, почнувајќи од годината на пресметката назазад за сите години во пресметковниот период и последното полугодие во пресметковниот период доколку тој изнесува 78, 66, 54, 42, 30 или 18 месеци.

Остварениот номинален принос на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје сведен на годишно ниво за периодот 31.12.2008 – 31.12.2015 година изнесува **7,21%**¹

Остварениот реален принос на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје сведен на годишно ниво за периодот 31.12.2008 – 31.12.2015 година изнесува **5,80%**²

| | | |
|--|-------|-----------|
| Остварен просечен годишен принос на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје ^{1,2} | | |
| 31.12.2008 - 31.12.2015 | 7,21% | Номинален |
| 31.12.2008 - 31.12.2015 | 5,80% | Реален |

| | | |
|--|--|-------|
| Наплаќуван надоместок од придонеси ³ | | |
| 31.12.2008 – 31.12.2009 | | 6,8% |
| 1.1.2010 – 31.12.2010 | | 5,5% |
| 1.1.2011 – 31.12.2011 | | 4,5% |
| 1.1.2012 – 31.5.2013 | | 4% |
| 1.6.2013 – 31.12.2013 | | 3,75% |
| 1.1.2014 – 31.12.2014 | | 3,5% |
| 1.1.2015 – 31.12.2015 | | 3,25% |

| | | |
|--|--|--------|
| Наплаќуван месечен надоместок од нето средства на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје ⁴ | | |
| 31.12.2008- 31.5.2013 | | 0,05% |
| 1.6.2013 – 31.12.2014 | | 0,045% |
| 1.1.2015 – 31.12.2015 | | 0,04% |

| | | |
|--|--|---------------|
| Надомест за премин ⁵ | | |
| број на денови ≤ 720 | | 15 Евра |
| број на денови > 720 | | не се наплаќа |

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

| | | |
|---|------------------------|--|
| Трансакциони провизии ⁶ | Износ во денари | Износ на трошок во денари по една сметководствена единица |
| Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2008 – 31.12.2015 | 8.076.169,99 | 0,066 |

б) Принципи на инвестирање

Друштвото ги инвестира средствата на фондот во согласно со одредбите од законот и инвестиционата стратегија со цел за остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби:

- кои настанале поради неплаќање на издавачот или другата договорна страна;
- кои произлегуваат од влијанието на домашните и странските финансиски пазари;
- во реалната вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд поради инфлација и
- кои се последица од продажба на средствата на задолжителниот пензиски фонд поради обезбедување на ликвидност на задолжителниот пензиски фонд.

Управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на задолжителните пензиски фондови од страна на член на Управен одбор и Надзорен одбор во Друштвото е во согласност со нивната фидуцијарната должност и овие лица применуваат степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства. Секој член ја исполнува својата обврска во согласност со неговите фидуцијарни должности и обезбедува нивна примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во Друштвото.

Самоограничувања што се почитуваат при инвестирањето на средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје се:

- Процентот на индивидуални инвестиции во акции во Р. Македонија како правило нема да надмине 3% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд и
- Лимитите утврдени во целната структура по инструменти прикажани во табелата подолу:

| Инструмент | 2014-2020 |
|--|-------------------------------------|
| | Целна структура во % |
| Обврзници | 50% - 65% |
| <i>- Државни обврзници на Р.Македонија</i> | 50% - 62% |
| <i>- Државни обврзници во странство</i> | 0% - 5% |
| <i>- Корпоративни обврзници</i> | 0% - 5% |
| Депозити | 7% - 13% |
| Акции | 22% - 33% |
| <i>- Акции во Р.Македонија</i> | 2% -3% |
| <i>- Акции во странство</i> | 20% - 30% |
| Парични средства | 0% - 3% |

Дозволено отстапување во однос на целната структура прикажана во прегледот е +/- 4 процентни поени за секој поединечен инструмент во рамките на законските ограничувања.

Во случај на пречекорување на самоограничувањата, Управниот одбор дава насоки за усогласување на истите.

9. Одговорност при носење на инвестициони одлуки

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ги инвестира средствата на членовите на Фондот во согласност со строго дефинирани правила и принципи и супервизија вршена од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, додека Чуварот на имот ги чува средствата на Фондот одвоено од средствата на Друштвото.

Одговорен за донесување и спроведување на одлуките за инвестирање на средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје е Управниот одбор на Друштвото.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје има посебен Сектор за управување со средства кој директно ги спроведува одлуките на Управниот одбор на Друштвото.

Инвестициониот одбор е советодавно, стручно тело избрано од УО кое врз основа на движењата и состојбите на финансискиот пазар и анализа на финансиските инструменти, дава предлози на Управниот одбор за инвестирање на средствата на Задолжителниот пензиски фонд во одделни инструменти.

Исто така, за реализирање на инвестиционите цели и принципи, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје усвојува: Инвестициона стратегија за период од седум години и Инвестициона тактика за период од една година.

Во согласност со законски предвидените лимити за инвестирање на средствата на Задолжителниот пензиски фонд, Инвестиционата стратегија, Инвестиционата тактика и тековните услови на финансиските пазари, наведените органи ги извршуваат работите поврзани со инвестирањето на средствата.

10. Инвестициско портфолио на задолжителниот пензиски фонд:

| ИЗДАВАЧ | НАЗИВ | Вредност во денари | % од вкупните средства |
|----------------------------|--|--------------------|------------------------|
| ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ | | | |
| ОБВРЗНИЦИ | | | |
| ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ | | | |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,70%; 29/09/16 | 294.099.786 | 1,37% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,70%; 19/12/16 | 218.391.982 | 1,02% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 25/06/17 | 755.297.208 | 3,52% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 16/08/17 | 408.715.260 | 1,91% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 30/08/17 | 254.930.314 | 1,19% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 06/09/17 | 231.234.973 | 1,08% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 20/09/17 | 874.162.730 | 4,08% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 27/09/17 | 498.539.265 | 2,33% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 5,40%; 09/01/18 | 1.791.949.670 | 8,36% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 23/01/19 | 276.102.580 | 1,29% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 10 год; 5,00%; 21/08/24 | 300.036.702 | 1,40% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 10 год; 4,80%;02/10/24 | 491.485.989 | 2,29% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 5 год; 3,80%; 12/03/25 | 345.394.103 | 1,61% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 26/03/25 | 386.370.693 | 1,80% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 09/07/25 | 425.028.819 | 1,98% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 20/08/25 | 263.566.153 | 1,23% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 27/08/25 | 224.401.998 | 1,05% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 15 год; 4,00%; 12/03/30 | 333.372.489 | 1,55% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 15 год; 4,00%; 26/03/30 | 239.333.767 | 1,12% |

^[1, 2, 3, 4, 5] Извор: www.mapas.mk

^[6] Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 15 год; 4,00%; 09/07/30 | 380.481.169 | 1,77% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 15 год; 4,00%; 20/08/30 | 264.189.286 | 1,23% |
| Министерство за финансии | Државна обврзница; 15 год; 4,00%; 24/09/30 | 252.253.781 | 1,18% |
| останати | | 3.701.278.036 | 17,26% |
| Вкупно домашни државни обврзници | | 13.210.616.752 | 61,62% |
| ДЕПОЗИТИ | | | |
| ПроКредит банка АД Скопје | 6,25%; 25/04/13 - 25/04/16 | 135.161.815 | 1,41% |
| | 6,25%; 09/05/13 - 09/05/16 | 49.694.949 | |
| | 5,80%; 22/05/13 - 22/05/16 | 80.127.123 | |
| | 5,25%; 19/06/13 - 19/06/16 | 37.069.185 | |
| | вкупно | 302.053.072 | |
| Слопанска банка АД Скопје | 3,70%; 24/01/13 - 25/01/16 | 67.342.404 | 2,65% |
| | 3,50%; 22/05/13 - 22/05/16 | 20.429.589 | |
| | 3,50%; 04/06/13 - 06/06/16 | 51.011.644 | |
| | 3,50%; 11/06/13 - 13/06/16 | 20.391.233 | |
| | 3,50%; 08/07/13 - 08/07/16 | 76.272.945 | |
| | 3,50%; 22/07/13 - 22/07/16 | 50.781.507 | |
| | 3,50%; 30/07/13 - 01/08/16 | 20.297.260 | |
| | 3,50%; 01/08/13 - 01/08/16 | 20.293.425 | |
| | 3,80%; 05/10/15 - 05/10/18 | 93.095.162 | |
| | 3,80%; 16/10/15 - 16/10/18 | 86.790.215 | |
| 3,60%; 25/11/15 - 26/11/18 | 61.724.433 | | |
| вкупно | 568.429.817 | | |
| останати | | 201.734.776 | 0,94 % |
| Вкупно депозити во домашни банки | | 1.072.217.665 | 5,00% |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| АКЦИИ | | | |
| Алколоид АД Скопје | обични акции | 304.593.412 | 1,42% |
| останати | | 156.928.946 | 0,73% |
| Вкупно домашни акции | | 461.522.358 | 2,15% |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ | | 14.744.356.774 | 68,77% |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|----------------------|---------------|
| ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ | | | |
| BlackRock Assets Management (Deutschland) AG | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 704.005.216 | 3,28% |
| | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 671.902.271 | 3,13% |
| | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 737.003.899 | 3,44% |
| BlackRock Fund Advisors / BlackRock Investments LLC/NY | iShares Russell 2000 ETF | 487.308.392 | 2,27% |
| | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 915.673.577 | 4,27% |
| Vanguard Group | Vanguard Total Stock Market ETF | 958.272.211 | 4,47% |
| | Vanguard S&P 500 ETF | 907.854.437 | 4,23% |
| State Street Global Advisors SSGA FUND MANAGEMENT INC | SPDR S&P 500 ETF Trust | 902.925.028 | 4,21% |
| | Вкупно акции и удели на инвестициски фондови | 6.284.945.032 | 29,31% |
| ВКУПНО СТРАНКИ ИНСТРУМЕНТИ | | 6.284.945.032 | 29,31% |

| | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| Побарувања | 364.128.291 | 1,70% |
| Парични средства | 46.776.861 | 0,22% |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | 21.440.206.958 | 100,00% |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Број на денови | Процент на намалување |
| 0 < број на денови ≤ 360 | _____ % |
| 360 < број на денови ≤ 720 | _____ % |
| 720 < број на денови ≤ 1080 | _____ % |
| 1080 < број на денови ≤ 1440 | _____ % |
| 1440 < број на денови ≤ 1800 | _____ % |
| 1800 < број на денови ≤ 2160 | _____ % |
| број на денови > 2160 | _____ % |

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

б) Трансакциони провизии

| | | |
|---|-----------------|---|
| Трансакциони провизии | Износ во денари | Износ на трошок во денари по една сметководствена единица |
| Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје во периодот 1.1.2015 - 31.12.2015 | 792.814, 65 | 0,006 |

Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

V. ЧЛЕНСТВО

13. Начин на зачленување, склучување на договор за програмирани повлекувања и договор за премин

а) Членство во задолжителен пензиски фонд:

Задолжителни членови

Задолжителни членови на тростолбниот пензиски систем се сите лица - осигуреници кои првпат се вработуваат или прв пат биле вработени т.е. пристапиле во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување по 1.1.2003 година. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС, привремено ги распределува овие лица по случаен избор во еден од двата приватни пензиски фонда од вториот столб за временски период од 3 месеци.

Овие лица - осигуреници се должни да се зачленат и да плаќаат придонеси во задолжителен пензиски фонд по сопствен избор се додека имаат својство на осигуреник во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување т.е. додека се вработени.

Лицата - осигуреници кои припаѓаат на оваа категорија имаат законски рок од 3 месеци од денот на нивното пријавување во Агенцијата за вработување на РМ да склучат договор за членство во задолжителен пензиски фонд од вториот столб по свој избор.

Доколку во наведениот временски рок не склучат договор за членство, стануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој МАПАС ги распределил.

Доброволни членови

Под доброволни членови на тростолбниот пензиски систем се подразбираат сите потенцијални пензиски осигуреници кои имале прво вработување односно кои биле вклучени во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување пред 1.1.2003 година.

Овие лица кои во периодот од започнувањето на зачленувањето во задолжителни приватни пензиски фондови од вториот столб т.е. од 20.9.2005 до денес, не биле во работен однос, можат да се зачленат и да плаќаат придонеси во задолжителен пензиски фонд по сопствен избор. Законскиот рок за избор, дали и во кој задолжителен пензиски фонд ќе се зачленат т.е. дали и со кој задолжителен пензиски фонд од втор столб ќе склучат договор за членство е 3 месеци од денот на нивното последно вработување.

Доколку осигуреник кој е прв пат вработен пред 1.1.2003 година и во периодот на зачленување на доброволните членови во задолжителните пензиски фондови (од 20.09.2005 до денес) бил во работен однос помалку од 3 месеци тогаш ова лице има право да склучи договор за членство во задолжителен пензиски фонд од вториот столб во рок од онолку денови од неговото последно вработување колку што недостигаат до исполнување на рокот од три месеци.

б) Начин на зачленување во задолжителен пензиски фонд

Член на задолжителен пензиски фонд е физичко лице кое склучило договор за членство во задолжителен пензиски фонд или во чие име е отворена сметка во задолжителен пензиски фонд во случаите утврдени со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и неговото членство трае се до остварувањето на правото на пензија или до исполнување на други услови пропишани со законската/подзаконската регулатива.

Членство во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје може да се стекне на два начина:

- со потпишување на договор за членство и со регистрација во Регистарот на членови што го води Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување;

Договорот за членство е во стандардизирана форма утврдена од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС.

Во случај кога лице - осигуреник прв пат потпишал договор за членство во задолжителен пензиски фонд и дотогаш не бил член на ниту еден задолжителен пензиски фонд, има право на еднострано раскинување на договорот по пат на писмен поднесок доставен до друштвото во рок од 8 работни дена од датумот на потпишувањето на договорот. Во таков случај, договорот не произведува правно дејство. Осигуреник не може да стекне членство во задолжителен пензиски фонд пред истекот на осмиот работен ден од потпишувањето.

Осигуреник кој потпишал договор за членство станува член на задолжителен пензиски фонд со потпишување на договорот за членство во задолжителниот пензиски фонд кој го одбрал и со негова регистрација во Регистарот на членови што го води Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС.

- со распределба во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по случаен избор од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, а врз основа на утврдена процедура и методологија на распределба.

Осигуреник кој е распределен член станува член на задолжителниот пензиски фонд со негова распределба и негова регистрација во Регистарот на членови што го води Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС.

Во случај на зачленување со потпишување на договор за членство, во зависност од тоа дали се работи за задолжителен или доброволен член, правата и обврските од членство се сметаат за стекнати:

- од датумот на потпишување на договор за членство - за осигурениците кои се вклучиле во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување пред 1 јануари 2003 година или т.н. доброволни членови и
- од датумот кога прв пат се вклучиле во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување - за осигурениците кои биле вклучени во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување по 1 јануари 2003 година т.н. задолжителни членови;

По исклучок, осигурениците кои за прв пат се вклучиле во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување пред 1 јануари 2006 година, правата и обврските од членство се сметаат за стекнати од 1 јануари 2006 година доколку осигуреникот немал прекин во пензиското осигурување во периодот 20.9.2005 - 31.12.2005 година, а доколку имал прекин во овој период, правата и обврските за членство се сметаат за стекнати од првиот датум на осигурување по 1 јануари 2006 година.

Осигурениците кои биле вклучени во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување по 1^{ма} јануари 2003 година и го промениле својството на осигуреник од глава VII од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, како и носителите на семејно земјоделско стопанство - физички лица кои остваруваат нето приход од вршење на земјоделска дејност од прва, втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој, имаат право да се зачленат во задолжителен пензиски фонд по свој избор - по своја одлука во рок од 1 година по промената на својството. Овој избор/одлука може да се направи само еднаш по настанатата промена на својството на осигуреник, со потпишување на договор за членство во задолжителен пензиски фонд.



Согласно измените и дополнувањата на Законот за ПИО (Сл.весник бр. 170/2013) осигурениците од глава VII од Законот за пензиско и инвалидско осигурување правото на старосна пензија може да го остварат од втор столб во согласност со одредбите кои се однесуваат за сите осигуреници и членови во вториот столб или пак да се одлучат правото на старосна пензија да го остварат само од прв столб, при што средствата од вториот столб се пренесуваат во Фондот на ПИОМ.

Пензиониран член е физичко лице кое остварило право на пензија од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување преку програмирани повлекувања и има индивидуална сметка во задолжителен пензиски фонд и од која врши повлекување на средствата.

в) Склучување на договор за програмирани повлекувања

Членот кој остварил право на пензија согласно закон, поднесува барање за остварување право на старосна пензија до Фондот на ПИОМ, кој пак доставува копија од решение за признавање/непризнавање право на старосна пензија до пензиското друштво. Потоа, членот поднесува барање до пензиското друштво каде членот има индивидуална сметка, а Друштвото во име на членот започнува постапка за котација во Центарот за котација, кој треба да достави понуда до Друштвото. Во барањето до Друштвото на пензиското друштво определува кои исплати на пензија сака да бидат вклучени во котацијата па така, доколку членот сака да склучи договор за програмирани повлекувања, тој треба да побара понуда (а) за овој тип на исплата. По добиената збирна табела од Центарот за котација, Друштвото го известува членот на пензиското друштво дека се добиени понуди (а со тоа и понуда за програмирани повлекувања). По барање на членот, пензиското друштво е должно да достави и збирна табела од сите добиени понуди - табелата треба да биде заверена и потпишана од страна на Друштвото. Доколку членот одбрал да прима пензија од втор столб преку програмирано повлекување склучува договор со пензиското друштво чија понуда ја прифатил. Пензиското друштво не смее да одбие да склучи договор со член која ја избрал неговата понуда. Осигуреник кој е член на задолжителен пензиски фонд може да потпише договор за програмирани повлекувања со агент на Друштвото кое управува со задолжителен пензиски фонд или агент на Друштвото кое управува со задолжителен и доброволен пензиски фонд.

До основање на Центарот за котација собирањето и презентирањето на понудите за пензиите од втор столб ќе се извршува од пензиското друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд каде членот има индивидуална сметка. Заради ова, до основање на Центарот за котација, членовите кои ќе добијат решение од Фондот на ПИОМ за признавање на правото на пензија треба да се обратат до пензиското друштво каде имаат сметка во моментот на приемот на Решението од Фондот на ПИОМ за поднесување на барање за котација.



11. Нето вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд: на 31.12.2015 година изнесуваа 21.374.23 милиони денари ⁷.

IV. НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИЗИИ

12. Надоместоци, провизии и сите други трошоци што се наплатуваат од членовите и од пензионирани членови на задолжителниот пензиски фонд:

а) Надоместоци ⁸:

| | |
|--|---|
| надоместок од придонеси | 3,25% за периодот 1.1.2015 - 31.12.2015 |
| месечен надоместок од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд | 0,04% за периодот 1.1.2015 - 31.12.2015 |
| надомест за премин | |
| број на денови ≤ 720 | 15 Евра |
| број на денови > 720 | не се наплаќа |
| намалување на надомест за постојано членство | _____ % |

^{7,8} Извор: www.mapas.mk

г) Премир од/во друг задолжителен пензиски фонд и склучување на договор за премир

Доколку осигуреник кој е член на еден задолжителен пензиски фонд (постоен задолжителен пензиски фонд) сака да стане член на задолжителен пензиски фонд управуван од друго друштво кое управува со истиот задолжителен пензиски фонд (идно друштво), тогаш тој член:

- Потпишува договор за премир со друштвото кое управува со истиот задолжителен пензиски фонд. Договорот за премир ги содржи сите елементи од договорот за членство т.е. е идентичен со договорот за членство со таа разлика што во договорот за премир се пополнува и полето за премир што е составен елемент од договорот;
- Потпишува изјава за согласност за премир заверена на нотар. Оваа изјава е во стандардизирана форма утврдена од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување — МАПАС.
- Плаќа надоместок за премир (доколку членот врши премир во рокови што се пропишани со законската регулатива).

Член на постојниот пензиски фонд е должен да плати паричен надоместок само доколку истиот бил член на постојниот фонд во рок помал или еднаков на 720 дена односно според подолната табела:

| Број на денови | Износ на надоместок за премир ⁹ |
|----------------------|--|
| број на денови ≤ 720 | 15 Евра |
| број на денови > 720 | не се наплаќа надоместок за премир |

Надоместокот за премир е определен врз основа на бројот на денови од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот задолжителен пензиски фонд до датумот на пренос на средствата на индивидуалната сметка на членот во истиот задолжителен пензиски фонд.

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

Идното друштво доставува копија од договорот за премир и изјавата за согласност за премир заверена на нотар до друштвото кое управува со постојниот задолжителен пензиски фонд во рок од 5 работни дена од потпишувањето на договорот. Понатаму, постојното друштво писмено го известува идното друштво дали лицето е член на задолжителниот пензиски фонд со кој управува и за потребата од плаќање на надоместокот за премир.

Постојното друштво ги доставува овие информации до идното друштво наредниот работен ден по денот на прием на погоренаведената документација до идното друштво.

Доколку членот има обврска до плати надоместок за премир, идното друштво го известува членот за оваа обврска веднаш по приемот на информацијата за оваа обврска од постојното друштво, а членот пак, во рок од 5 работни дена од приемот на ова известување е должен да го плати надоместокот и да достави доказ за платен надоместок до идното друштво.

Идното друштво има обврска да ги доставува податоците од договорите за премир во информацискиот систем на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување — МАПАС секој ден, за сите целосно документирани премини и тоа по добивање на доказот за платен надоместок за премир од страна на членот (доколку членот има обврска да плати надоместок) или пак по добивање на известување од постојното друштво дека членот нема обврска да плати надоместок за премир.

По доставување на податоците за премир од страна на постојното друштво, истото врши пренос на средствата на членот од неговата индивидуална сметка во постојниот задолжителен пензиски фонд на индивидуалната сметка на истиот задолжителен пензиски фонд и тоа на 15-ти во месецот. Членството во истиот задолжителен пензиски фонд започнува од датумот на пренос на средствата на индивидуалната сметка на членот во истиот задолжителен пензиски фонд.

При секој нареден премир на член од постоен во иден задолжителен пензиски фонд, бројот на месеци на членство се смета од датумот на пренос на средствата на членот на индивидуалната сметка на истиот задолжителен пензиски фонд.

VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ И ПЕНЗИОНИРАНИТЕ ЧЛЕНОВИ

14. Начин на известување на членовите и пензионираниите членови

Заради целосно и правилно информирање на членовите, пензионираниите членови и сите заинтересирани лица, КБ Прво пензиско друштво секоја година, најдоцна до 31.03. во тековната година објавува Информативен проспект за КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје што содржи информации со состојба на 31.12. минатата година. Овој Информативен проспект содржи информации утврдени со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и подзаконските акти. Информативниот проспект се објавува во еден од најтиражните дневни весници што се дистрибуираат на целата територија на РМ и на интернет страната на Друштвото.

Исто така, Друштвото има и: Статут на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје и Статут на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. Статутот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје се објавува на интернет страната на Друштвото, а известување за негови измени се објавуваат во еден од најтиражните дневни весници што се дистрибуираат на целата територија на РМ и на интернет страната на Друштвото. Информативниот проспект и Статут на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје се доставуваат на увид на сите потенцијални членови пред потпишување на договор за членство, на пензионираниите членови пред склучување на договор за програмирани повлекувања и на барање на членовите на задолжителниот пензиски фонд.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје подготвува и објавува и Ревидирани годишни финансиски извештаи за Друштвото и Пензиските фондовите со кои управува. Објавата се врши во еден од најтиражните дневни весници што се дистрибуираат на целата територија на РМ и на интернет страната на Друштвото.

Дополнително, Друштвото подготвува и:

- квартални неревидирани финансиски извештаи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје што се објавуваат во еден од најтиражните дневни весници што се дистрибуираат на целата територија на РМ и на интернет страната на Друштвото;
- квартални неревидирани финансиски извештаи за КБ Прво пензиско друштво АД Скопје што се објавуваат на интернет страната на Друштвото;
- годишни неревидирани финансиски извештаи за КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје што се објавуваат на интернет страната на Друштвото;
- Огласна табла со кратки информации за Друштвото и Фондовите со кои управува.

Информативниот проспект, Статутот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје, Огласната табла и Ревидираните годишни финансиски извештаи за Друштвото и Фондовите со кои управува се достапни за увид и во сите продажни места на Друштвото.

Согласно законските прописи, како и заради зголемување на транспарентноста на работењето, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје е должно еднаш во годината, по писмен пат да ги информира членовите и пензионираниите членови на задолжителниот пензиски фонд со кој управува за состојбата на средствата на нивните индивидуални сметки.

Од причина што годишните извештаи за пензиска заштеда на членовите и пензионираниите членови на Задолжителниот пензиски фонд овозможува континуиран, детален и бесплатен увид на членовите за нивните средства, точнота на податоците за адресите и останатите лични податоци на членовите е од особено значење за нивно правилно, целосно и навремено информирање — достава на извештаите. Заради наведеното, известувањето на Друштвото за промена на адресата и останатите лични податоци на членовите е од исклучителна важност.

Покрај горенаведеното, Друштвото, еднаш годишно, по писмен пат ги известува членовите и пензионираниите членови на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје и за:

- остварениот просечен годишен принос од инвестирањето за последните 84 месеци, во номинален и реален износ;
- наплатуваните надоместоци во текот на извештајниот период;
- податоците за вкупниот износ на трансакциони провизии кои ги платиле Друштвото и неговите странски менаџери на средствата на Задолжителниот пензиски фонд за извештајниот период и за износот на таквите трошоци по една сметководствена единица;
- податоци за вредноста и учеството на средствата (инвестиционо портфолио) на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје инвестирани во одделен вид на средства, вклучувајќи ги и податоците за издавачот на односната хартија од вредност, на последниот датум на проценка заклучно со 31 декември секоја година со графички приказ (пити) за структурата на портфолиото по група на инструменти и по држава и - графички приказ на вредноста на сметководствената единица на Задолжителниот пензиски фонд за извештајниот период.

Сите наведени извештаи за пензиска заштеда се бесплатни и се доставуваат до членовите и пензионираниите членови во зелен коверт најдоцна до 31.03. во тековната година, а се однесуваат на соодветниот изминат извештаен период заклучно со 31.12.

По барање на член или пензионирани член на Задолжителниот пензиски фонд во секое време, Друштвото доставува известување за вредноста на средствата на неговата индивидуална сметка. Овие известувања се доставуваат најдоцна во рок од 8 работни дена од приемот на барањето во писмена форма и за овие известувања Друштвото има право да наплати надоместок за известување но само до висината на трошоците за печатење и поштенските трошоци. За овие извештаи Друштвото не наплатува надоместок.

Дополнително, заради зголемување на транспарентноста во работењето, друштвата овозможуваат и извештај за пензиска заштеда во електронска форма со увид на членовите на задолжителните пензиски фондови во нивните индивидуални сметки преку интернет страницата на пензиското друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд каде членот има индивидуална сметка. Исто така, преку својата интернет страна, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје овозможува брз, едноставен и бесплатен начин на ажурирање на личните податоци на членовите на Задолжителниот пензиски фонд со кој управува. За вршење на промена, потребно е членовите да имаат верификациски код и истиот може да го добијат на нивната регистрирана електронска пошта (E-mail) или на домашна адреса. За повеќе информации, членовите можат да го контактираат КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на 02 32 43 777 или да ја посетат интернет страна на Друштвото — www.kbprvo.com.mk — мени „Корекција и ажурирање на лични податоци“.

Исто така, Друштвото објавува на својата интернет страна и детални податоци за вредноста и учеството на средствата (инвестиционо портфолио) на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје инвестирани во одделен вид на средства, вклучувајќи ги и податоците за издавачот на односната хартија од вредност, на последниот датум на проценка заклучно со 31 декември секоја година со графички приказ (пити) за структурата на портфолиото по група на инструменти и по држава и графички приказ на вредноста на сметководствената единица на Задолжителниот пензиски фонд за извештајниот период, наплатуваните надоместоци во текот на извештајниот период и податоците за вкупниот износ на трансакциони провизии кои ги платиле Друштвото и неговите странски менаџери на средствата на Задолжителниот пензиски фонд за извештајниот период и за износот на таквите трошоци по една сметководствена единица;

15. Број на членови на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје: 211.599 членови и времено распределени лица ¹⁰ на 31.12.2015 година

16. Број на пензионирани членови на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје во 2015 година: нема (2 пензионери со еднократна исплата на пензија) ¹¹

^{9,10} Извор: www.mapas.mk

¹¹ Извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

VII. ПЕНЗИИ

17. Право на пензија од задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување:

Кога член на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд — Скопје, како дел од вториот пензиски столб, ќе стекне право на старосна пензија според Законот за пензиско и инвалидско осигурување, целиот износ на акумулираните средства на неговата сметка ќе се искористи, со право на личен избор на членот, за:

- а) купување на пензиски ануитет кој се исплаќа до крајот на животот од друштво за осигурување овластено за оваа цел;
- б) програмирани повлекувања обезбедени од друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд со кое членот ќе склучи договор за програмирани повлекувања;
- в) комбинација од опциите наведени под а) и б).

или попрецизно, член на задолжителен пензиски фонд кој се стекнал со право на старосна пензија има можност да избере еден од следните видови на исплати на средствата од неговата индивидуална сметка:

1. Доживотен непосреден ануитет;
2. Програмирани повлекувања или
3. Привремени програмирани повлекувања во комбинација со доживотен одложен ануитет.

За исплата на средствата од индивидуална сметка преку доживотен непосреден ануитет, членот потпишува полиса за ануитет со друштво за осигурување, за исплата на средствата преку програмирани повлекувања, членот потпишува договор за програмирани повлекувања со пензиско друштво, а во случај на исплата на средствата преку комбинација од привремени програмирани повлекувања и доживотен одложен ануитет, членот потпишува и договор со пензиско друштво и полиса со друштво за осигурување.

Во однос на можноста за промена на веќе избран вид на исплата треба да се напомене дека:

- Полисата за ануитет е нераскинлив договор. Друштвото за осигурување не смее да ја раскине полисата за ануитет ниту во случај на согласност на корисникот на пензија;
- Корисникот на пензија може да ги замени доживотните програмирани повлекувања обезбедени од едно пензиско друштво со користење на преостанатите расположливи средства од индивидуалната сметка за купување доживотни програмирани повлекувања од друго пензиско друштво, купување на доживотен ануитет од друштво за осигурување или со купување на привремени програмирани повлекувања комбинирани со доживотен одложен ануитет;
- Во случај корисникот на пензија да одбрал привремени програмирани повлекувања во комбинација со доживотен одложен ануитет, може во секој момент да ги замени привремени програмирани повлекувања обезбедени од едно пензиско друштво со користење на преостанатите расположливи средства од индивидуална сметка за купување на привремени програмирани повлекувања од друго пензиско друштво за преостанатиот период, но неможе да ја раскине полисата за одложен ануитет.

Постапката за остварување на право на старосна пензија од вториот столб започнува со поднесување на барање на членот на пензискиот фонд за остварување на право на старосна пензија до Фондот на ПИОМ.

По спроведената постапка, Фондот на ПИОМ доставува копија од донесеното решение со кое се признава или не се признава правото на старосна пензија до пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд каде што членува подносителот на барањето.

Постапката продолжува преку достава на барање до друштво кое управува со пензискиот фонд каде што членот има индивидуална сметка кое во негово име започнува со котација во Центарот за котација. Во барањето до друштвото, членот определува кои видови на исплати на пензија сака да бидат вклучени во котацијата.

Во рок од 5 дена од приемот на барањето за котација, друштвото е должно да поднесе барање за котација со идентификациски број на котацијата и податоците: износот на средства на индивидуална сметка, полот и датумот на раѓање на членот на пензискиот фонд и видовите на исплата на пензија.

Друштвата за осигурување и пензиските друштва се должни во рок од 5 дена од денот на внесувањето на барањето за котација во Центарот за котација да ги презентираат своите понуди, а откако пензиското друштво кое во име на членот поднело барање за котација ќе ја добие збирната табела, го известува членот на пензискиот фонд дека се добиени понуди од друштво за осигурување и/или пензиско друштво. По барање на членот, пензиското друштво е должно да достави збирна табела со сите добиени понуди, заверена и потпишана од друштвото.

По вака доставената табела, членот врши избор на видот на исплатата на средствата од неговата индивидуална сметка. Друштво за осигурување и пензиско друштво не смее да одбие склучување на договор или полиса за ануитет со член кој ја одбрал неговата понуда.

Корисник на пензија од прв столб може да одложи остварување пензија од втор столб најмногу до 3 години од денот на стекнувањето на правото на старосна пензија од прв столб. По истекот на тој период, треба да избере еден од пропишаните видови на исплата на пензија од втор столб. Доколку пак и по истекот на 3 години корисникот не избере еден од пропишаните видови на исплата на пензија, станува корисник на пензија од втор столб преку доживотни програмирани повлекувања од пензискиот фонд каде што тој има индивидуална сметка.

Членот на пензиски фонд кој не остварил право на старосна пензија во Фондот на ПИОМ поради неисполнување на законските услови, барањето за остварување на пензија само од втор пензиски столб го поднесува до пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд каде е член. Членот го доставува барањето за остварување на право на пензија по наполнување на 65 години живот, а кон барањето доставува и потврда од Фондот на ПИОМ дека нема остварено право на пензија поради неисполнување на условите по однос на должината на пензискиот стаж и изјава заверена на нотар дека се откажува од правото на пензија од прв столб и правото на најнизок износ на пензија. Во овој случај, членот може да избере:

1. Еднократна исплата на средствата од втор столб или
2. Остварување на пензија само од средствата од втор столб, доколку пензијата е поголема или еднаква на 40% од најнискиот износ на пензија на денот на остварувањето на пензија од втор столб.

Во случај на поднесување на барање за инвалидска или семејна пензија до Фондот на ПИОМ, членот на пензискиот фонд кој бара да оствари право на инвалидска пензија или лицето кое бара да оствари право на семејна пензија од член на пензиски фонд го доставува називот на пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд во кој е индивидуалната сметка на членот.

Фондот на ПИОМ до пензиското друштво ги доставува законски пропишаните податоци и износот на пензија која би се исплатила од прв столб. Пензиското друштво пак, пресметува семејна пензија преку програмирани повлекувања според следниве правила:

1. Доколку има најмалку еден корисник кој семејната пензија ќе ја користи доживотно, се пресметува поединечна доживотна пензија преку програмирани повлекувања за најмладиот корисник кој ќе ја користи пензијата доживотно. Доколку вака пресметаната семејна пензија е поголема или еднаква на пензијата пресметана од Фондот на ПИОМ, тогаш носителот на правото на семејна пензија има право да избере дали:
 - Средствата на индивидуална сметка на членот ќе ги задржи или ќе се откаже од семејната пензија од прв столб, а пензијата ќе ја исплатува пензиското друштво;
 - Средствата од индивидуалната сметка на членот ќе се пренесат во Фондот на ПИОМ од каде ќе се исплатува семејната пензија.

2. Доколку нема корисници кои семејната пензија ќе ја користат доживотно, се пресметува поединечна привремена пензија преку програмирани повлекувања за најмладиот корисник кој ќе ја користи пензијата времено. Доколку вака пресметаната семејна пензија е поголема или еднаква на пензијата пресметана од Фондот на ПИОМ, тогаш има право да избере дали:
 - Средствата од индивидуална сметка на членот ќе ги задржи и ќе се откаже од семејната пензија од прв столб по што пензиското друштво врши исплата на програмирани повлекувања или
 - Средствата од индивидуалната сметка на членот ќе се пренесат во Фондот на ПИОМ од каде ќе се врши исплата на семејна пензија.

Пензиското друштво ја пресметува инвалидската пензија за членот како поединечна доживотна пензија преку програмирани повлекувања и доколку вака пресметаната пензија е поголема или еднаква на пензијата пресметана од Фондот на ПИОМ, тогаш членот на вториот столб има право да избере дали:

- Средствата на индивидуална сметка на членот ќе ги задржи или ќе се откаже од инвалидската пензија од прв столб, а пензијата ќе ја исплатува пензиското друштво како програмирани повлекувања;
- Средствата од индивидуалната сметка на членот ќе се пренесат во Фондот на ПИОМ од каде ќе се исплатува инвалидска пензија.

Доколку пресметаната семејна или индвалидска пензија од втор столб е помала од износот на пензија од прв столб, средствата на членот се пренесуваат во Фондот на ПИОМ од каде се врши исплата на семејна односно инвалидска пензија.

До основање на Центарот за котација собирањето и презентирањето на понудите за пензиите од втор столб ќе се извршува од пензиското друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд каде членот има индивидуална сметка. Заради ова, до основање на Центарот за котација, членовите кои ќе добијат решение од Фондот на ПИОМ за признавање на правото на пензија треба да се обратат до пензиското друштво каде имаат сметка во моментот на приемот на Решението од Фондот на ПИОМ за поднесување на барање за котација.



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје



Втор Генерален директор и член на Управен одбор
Филип Николски



КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Адреса: Бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје
Телефон: 02 3243 777 Факс: 02 3243 789
e-mail: contact@kbprvo.com.mk
www.kbprvo.com.mk



Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)
Адреса: Стив Наумов бр. 100, 1000 Скопје
www.mapas.mk тел. 02 3224 229
e-mail: contact@mapas.mk